

10102

Скопје 12. VI 1969

Борис ПЕТКОВСКИ

X 10102

c. 9.



ШТЕФАН ПЛАНИНЦ: „МОРА“, МЕШАНА ТЕХНИКА („НОВА ГАЛЕРИЈА“ — ГРАЦ)

**ЛИКОВНА ПАНОРАМА****Претставници****на »Сликарските седмици«**

**— ИЗЛОЖБА НА »НОВА ГАЛЕРИЈА« ОД ГРАЦ ВО САЛОНОТ  
НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ**

Необично динамичната, необично значајната на меѓународен план активност на „Новата галерија“ од Грац (Австрија) — организатор на познатата тридневна ликовна манифестација „Тригон“ (Австрија), Италија, Југославија) — од пред неколку години се здоби теком со таков еден вид дополнување на своите настојувања, да ги следи и поттикнува актуелните ликовни тенденции во овие три земји. Тоа се таканаречените „Сликарски седмици“ во дворецот Рецот близу Грац. Тие претставуваат комбинација меѓу ликовен симпозиум и ликовна колонија: алтернираат, во текот на неколку седмици, не посредна творечка, ликовна, пластична дејност, со дебати, разговори итн., насочени кон некои од актуелните проблеми на современата естетска мисла и ликовна практика. Дел од творбите, создадени во текот на третата „серија на овите „Седмици“ (во 1968.), посли љубљана (Модерна галерија) скоро цел месец беа изложени во Скопје. Во организација на Музејот на современата уметност, во Салонот на Драмскиот театар беа прикажани некои од творбите на Клаус Рајзингер, Волфганг Ернст, Ервин Торн (Австрија), Романо Перусини, Марчело Морандини (Италија), Драгош Калајик - Драго, Нивес Кавуриќ - Куртовиќ (Југославија). Се покажа дека ваков „изложбен“ простор, оформен со претпазлив и доиста рафиниран вкус и усет за принципите на современо аранжирани амбиент, е необично погоден за прикажување на материјалот од оваа изложба. Претставените експонати изразуваат во својата материја-

јална оформеност две битни тенденции во современата пластична уметност. Едната од нив значи создавање материјални структури, во кои е прегледано формалното, обликовното искуство на нашето време, во сите сектори во кои човековата акција врз одреден материјал доведува до создавање на нова предмет на реалност. Овој вид експонат на изложбата сосема укинуваат границите или, поточно, шематиските класификацији меѓу сликарството, скулптурата, дизајнот. Проектантското, рационалното, техничкиото во ваквиот вид творби, најчесто е придржано, „дотерано“, естетизирано со истражување на посебната логика на материјалот што се третира, низ грижата за колористичката дотораност на секој детаљ. Ако ваквиот напор не го достигнува прагот на одредена соодржинска „возвишеност“, амбициозност; ако во нив е одбелгната понепосредната референца, однос, со одредени значајни егзистенцијални — социјални, политички, идеолошки — проблеми на епохата, во нив не се пренебрегнати хуманистичко — лудички акценти. Преку нив тие стануваат елемент за специфична естетска „дотораност на амбиентите во кои се одвива современото човеково постоење. Ова ниту докажуваат примарните структури на Ернст, чија лапидарна геометриска форма строго, еднолично обоеана, е сместена во просторот; романтиката и иронијата на Ервин Торн, за кого уметноста е оптичко — сензibilен феномен, а неговите чудни органско — растителни форми се наменети за игра во просторот, светлоста и времето; инвен-

тивните „амбиенти“ или „паравани“ на Рајзингер, модулирани како скlop од ритмизирани површини, изدادени партии и слободно поставени коцкесто — прizматични објекти; примарните структури на Морандини, во кои се преплетуваат се кавањето на неопластицизмот, кубизмот и свеста за современата техничка сфера за посебниот ритам и „еластичитет“ на материјалот; оптичко — структуралните истражувања на Пелузини, во кои се комбинира една „органска“ форма, каква што е „топката“, со површини, елементи, структури што ја „сечат“, усложнуваат, динамизираат.

Втората тенденција: свртеност кон судбината на човекот како единка и како дел на определена социјална и етничка атмосфера, е изразена во делата на југословенските учесници во оваа изложба, Нивес Кавуриќ и Калајик — Драго. Младата загребчанка Кавуриќ — Куртовиќ здружува луцидно дефиниран цртеж, скет, деликатен којорит, и колаж, во органско единство, за да обликува со нив еден свет во кој се преплетува деликатната, суптилна пиктуралност на материјата со гротескното, морбидното, деформираното. Калајик — Драго, млад српски сликар, се стреми кон поексплицитна тематска антагонистност. Неговите слики во техниката на маслото ги преземаат неком од откритијата на поп-артот, новата фигурација, политичкиот плакат, настојувајќи да со цела низа симболично — метафорични детали, вметнувања, алузији да покажат на секавање, задржување во свеста на не кои актуелни настани.

Борис ПЕТКОВСКИ